

ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, мај 2022 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во мај 2022 година е зголемен за 0.2 процентни поени во однос на април 2022 година и изнесува 13.4, а во однос на мај 2021 година е намален за 1.4 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во мај 2022, во однос на април 2022 година е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во мај 2022 година е понеповолна во однос на претходниот месец, а понеповолна и во однос на мај 2021 година. Се очекува бројот на вработените да се намали.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во мај 2022 година изнесува 65.4 % од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недостигот на квалификувана работна сила со 20.1%, недоволната странска побарувачка со 17.9 %, неизвесното економско опкружување со 14.2 % и недоволната домашна побарувачка со 12.2%.

Business tendencies in manufacturing industry in May 2022


The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in May 2022, standing at 13.4, is 0.2 percentage points higher compared to April 2022 and 1.4 percentage points lower compared to May 2021.

The situation with the current volume of production orders in May 2022 is more favourable compared to the previous month, the expectations for the production volume for the next three months are more favourable, while the stocks of finished goods increased.


The estimation of the economic situation is less satisfactory compared to the previous month, as well as compared to May 2021. The number of employees is expected to decrease.

The average capacity utilization level of the business entities in May 2022 increased to 65.4% of normal utilization.


The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in May 2022 were: shortage of skilled labour with 20.1%, insufficient foreign demand with 17.9%, uncertainty of the economic environment with 14.2% and insufficient domestic demand with 12.2%.



Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, мај 2022 година
G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, May 2022




Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените
G-02: Current business situation and expectations for the number of employees






Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)
G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)



Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството во %
G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)



Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336
Подготвила: Татјана Трајковска
Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336
Prepared by: Tatjana Trajkovska

Кориснички барања
Телефон: 02 3295 741
Ел.пошта: info@stat.gov.mk
User requests
Tel: +389 2 3295 741
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации
Телефон: 02 3295 666
Ел.пошта: press@stat.gov.mk
Enquiries and information
Tel: +389 2 3295 666
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот
When using data, please state the source